

20190090130

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Врз основа на член 75 став (2) и (4), член 80, член 95 став (5) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013, 164/2013, 44/2014, 192/2015, 30/2016, 21/2018 и 245/2018) и член 107 став (2) и (4), член 114 став (6) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013) Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, на седницата одржана на 11.1.2019 година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА МАРКЕТИНГ НА ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ

Член 1

Во Правилникот за начинот и постапката на маркетинг на пензиски фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/2013, 182/2014, 221/2015 и 166/2016) насловот на главата: „VII.“ се менува и гласи:

„Преодни и завршни одредби“.

Член 2

Членот 22 се менува и гласи:

„Пензиското друштво, до 28.02.2019 година, доставува извештај согласно член 95 став (1) и став (3) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување до секој член на задолжителниот пензискиот фонд кој е избришан од регистарот на членови и кој нема право за продолжување на членството согласно член 22 став (1) и (2) од Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 245/2018).

Пензиското друштво, до 28.2.2019 година, доставува извештај согласно член 95 став (1) и став (3) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување до секој член на пензискиот фонд кој е избришан од регистарот на членови согласно член 24 став (1) од Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 245/2018).

Извештајот од член 95 став (1) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување пензиското друштво го доставува до членовите од став (1) и (2) на овој член, за период од последниот извештај до последниот датум на проценка заклучно со датумот на престанок на членството во задолжителен пензиски фонд, во форма предвидена со член 14 став (1) од овој правилник и дадена на Образец број 7 кој е составен дел на овој правилник.

Извештајот од член 95 став (3) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување пензиското друштво го доставува до членовите од став (1) и (2) на овој член, во форма предвидена со член 13 став (1) од овој Правилник.“

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-17/5
14 јануари 2019 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
Максуд Али, с.р.

Лого на друштво,
Име и презиме и
адреса за кореспонденција за
член/пензионир ан член

Образец број 7

Податоци за член/пенсиониран член
Број на договор/распределен член
Датум на стекнување на
членство/пенсионирање

Извештај за пензиска заштеда на индивидуална сметка

Состојба на ден: _____

Вие поседувате _____ сметководствени единици, односно вкупен износ од _____ (денари).

$$\frac{\text{(Вкупен износ на сметководствената единица)}}{\text{(Број на сметководствени единици)}} \times \text{(Вредност на единица)} = \text{(денари)}$$

ВАШАТА ПЕНЗИСКА ЗАШТЕДА Е НАМЕНЕТА ЗА ПЕНЗИЈА ОД ВТОР СТОЛБ – ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС)

www.mapas.mk тел. 02 3224 229

Контактирајте го Вашето пензиското друштво (контакт информации)

Уплати/исплати во (гптг) година

[illegible]

Графички приказна состојба на сметка со износ на 31.12.2017 год и на датум на престанок на членство

износ за датум
на престанок на
членство

ИЗНОС за
31.12.2017

(Дводимензионален графички приказ на состојба на сметка со износ на 31.12.2017 год. и на датум на престанок на членство)

31.12.2017

датум на
престанок на
членство

Опис на уплати/исплати од табелата за извештајниот период

- 1.
- 2.
- ...
- n.

[Дел за електронска проверка на состојба]

[Дел за ажурирање на податоците на членот (во хартиена и електронска форма)]

Во текот на _____ година пензиското друштво наплати надоместок од придонеси во износ од _____ ден и месечен надоместок од вредноста на нето средствата, за управување со средствата, во висина од ____% за _____ година.

Вашите средства се инвестираат согласно закон и остварениот принос од инвестициите се додава на средствата на Вашата сметка. Детален преглед на инвестициите е даден во Извештајот за инвестиционо портфолио.

Поимник (содржи опис најмалку на поимите: задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, МАПАС, придонес, принос и сметководствена единица)

Простор за друштво